


Униор Прирачник за велосипедска механика

KAT.BIKEBOOK1



Product features

- Прирачникот на Униор е од канадскиот автор и експертски механичар Denise Belzil, и е детална книга со инструкции, со слики и дополнителни совети ако за професионални така и за хоби механичари.
- Denise има работно искуство од речиси 30 години во велосипедска механика. Таа го има основано првото училиште за механичари во Монреал, во рекот на 1990-тите каде што предавале безброј механичари за време на нејзината кариера.
- Волуме 1, го покрива погонско лежиште, и доаѓа на 274 страници. Волуме 2 ги опфаќа запчаниците и сопирачките на 318 страни.

